

Досегашните напори на Македонија за привлекување странски инвестиции не дадоа резултати, потенцираше Веле Самак, министер без ресор, додавајќи дека Владата е сериозно заинтересирана за исчекор на ова поле. Пред сè, поради фактот дека Македонија има предности во одличните транспортни и комуникациски врски, како и добра фискална политика, ниски даночни стапки за фирмите, кои по Нова година ќе паднат на 10 отсто, како и евтината, но високообразована работна сила.

"Балканскиот пазар го гледаме како наш домицилен пазар, па затоа сме отворени за секој вид соработка со домашните кондиторски фирми. Значи, би соработувале со секоја компанија, која има можности за развој и би понудила поволни можности за соработка за квалитетен пласман на производите", изјави претставникот на загребски "Краш", Дарко Радишиќ.

Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

СО ВЛЕГУВАЊЕТО НА "КРАШ" ВО ТРКАТА ЗА "ЕВРОПА" СЕ ЗГОЛЕМУВА КОНКУРЕНЦИЈАТА ЗА СКОПСКАТА КОНДИТОРСКА ИНДУСТРИЈА

Македонија е земја која на инвеститорите им нуди големи потенцијали и можности за соработка и заедничка корист. Засега нивото на инвестиции е мало, а особено загрижува фактот дека сликата е иста и со земјите од поранешна Југославија, дури и полоша, и покрај меѓусебните контакти и комплементарноста на стопанствата. Затоа, Македонија е подготвена ваквата состојба да почне да ја менува.

Преку презентирање на нашите потенцијали, деновиве за владините намери беа информирани и гостите од Хрватска, во рамките на посетата на нивната стопанска делегација која престојуваше во Македонија. Освен ова, гостите беа запознати и со поволностите кои ги нуди нашата земја за инвестирање, со што би се зголемило нивото на трговска размена меѓу Македонија и Хрватска, која сега е во корист на Македонија. Според министерот без ресор, Веле Самак, Владата е сериозно заинтересирана за исчекор на полето на привлекување странски инвестиции.

НИСКИ ДАНОЦИ

"За нас е важно инвеститорите да не ја гледаат Македонија како пазар од два милиона жители, туку како централен дел на Балканот, чии предности се одличните транспортни комуникациски врски. Покрај добрата фискална политика, тука има ниски даночни стапки за фирмите кои по Нова година ќе паднат на 10 отсто, како и евтината, но високообразована работна сила", истакна министерот без ресор, Веле Самак, на неодамнешниот македонско-хрватски деловен форум.

Досегашните напори на Македонија за привлекување странски инвестиции не дадоа резултати, оцени Самак, напомувајќи дека Владата е сериозно заинтересирана за исчекор на ова поле. Тој им порача на хрватските стопанственици, доколку се заинтересирани, да направат посериозна анализа за Македонија од аспект на можностите за инвестирање.

На Форумот, бизнисмените од Хрват-

И "КРАШ" ВО ИГРА ЗА СКОПСКА "ЕВРОПА"

ОПАНСКА ДЕЛЕГАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА



КОМПЛЕМЕНТАРНОСТА НА СТОПАНСТВАТА МОРА ДА СЕ ИСКОРИСТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СТОПАНСКАТА СОРАБОТКА

ска беа запознати со поголемите регионални проекти од инфраструктурата, како Слободната економска зона "Бунарцик", Коридорот 8 и нафтоводот АМБО. Од хрватска страна, пак, беше потенцирано дека хрватските бизнисмени начелно се заинтересирани за инвестирање во Македонија. Според пот-

претседателот на хрватската Стопанска комора, Шиме Видулин, соработката меѓу Македонија и Хрватска никогаш не престанала, но размената сè уште не е на задоволително ниво.

"Размената меѓу двете земји не е доволна, особено од 2000 година кога настана диспропорција, што сега изнесува еден спрема четири во корист на Македонија", истакна Видулин.

Но, во оваа насока тој укажа и на еден за нас непознат, а корисен факт. Според него, поволностите на слободните економски зони и не се толку позитивни, судејќи според хрватското искуство со неколкуте вакви зони кои тие ги поседуваат.

ЗНАЧАЈНИ ПАРТНЕРИ

Свое видување за состојбите дадоа и стопанствениците. Така, според претставникот на "Краш" од Загреб, Дарко Радишиќ, тие се отворени за нивен влез на македонскиот пазар.

"Отворени сме за секој вид соработка со домашните кондиторски фирми, со оглед на тоа дека балканскиот пазар го гледаме како наш домицилен пазар. Значи, би соработувале со секоја компанија која има можности за развој и би понудила поволни можности за соработка за квалитетен пласман на производите", изјави Радишиќ.


Актуелните бројки во надворешно-трговската размена меѓу двете земји ги претстави генералниот секретар на Стопанската комора на Македонија, Јелисавета Георгиева. Според неа, земјите од регионот се значајни за трговската размена на нашата земја.

"Трговската размена на Македонија со земјите од Западен Балкан лани учествуваше со 18,81 отсто во вкупната надворешно-трговска размена. На вкупниот извоз во овие земји отпаѓаат 30,22 отсто, а вкупниот увоз изнесува 11,55 отсто", истакна Георгиева.

Инаку, Македонија со секоја од земјите на Западен Балкан бележи трговски суфицит. Покрај ова, Георгиева посочи дека минатата година повеќе од 20 отсто од трговијата во рамките на договорите за слободна трговија се одвиваше со Србија, Црна Гора и со Хрватска.

"Затоа очекуваме трговијата во регионот да се зголеми уште повеќе по 2007 година, со примената на проширената ЦЕФТА", посочи Георгиева.

Според податоците на Стопанската комора, 82 отсто од стоките кои се предмет на надворешно-трговското работење се покриени со договори за слободна трговија. Лани 90 проценти од вкупниот извоз и 72,5 отсто од увозот се реализирани во рамките на овие договори. Во тој контекст, трговската размена меѓу Македонија и Хрватска има стабилен раст.



Професор Ванче Стојчев е автор на книгата "Воена историја на Македонија", на англиски јазик "Military history of Macedonia". Оваа книга има 777 страници, поделена е на два дела од кои првиот е текстуален, а во вториот има воени карти (136 карти и мали во боја). Во првиот дел, две глави му се посветени на античкиот период, две на средновековна Македонија, а 8 за периодот на создавањето на Османлиската империја на македонски простори сè до 1948 година кога завршува Граѓанската војна во Грција.

Воената историја на Македонија се одвивала на секој дел на територијата на Македонија, на неа војувале речиси сите соседни држави, а војските на големите сили. Книгата е збогатена со индекси на лични, околу 2.170 и 1.850 географски поими, речник на помалку познати поими и терминологија, како и турцизми.

Цена: 3.200 денари + ПТТ трошоци
Европа: 52 евра + 10 евра ПТТ трошоци
САД: 62 долара + 28 долари ПТТ трошоци



Книгата "Превенција од злоупотреба на дрогата" од д-р Стефан Бузаноски, на илустративен и уверлив начин покажува дека злоупотребата на дрогата е најтешкото, најопасното и најсложеното зло. Преку обработката на нарко криминалитетот, чии носители се професионални деликвенти, јасно се изразени сите карактеристики на злоупотребата на дрогата.

Во делото авторот ги вградил своите долгогодишни сознанија и полициски искуства, при што дава репрезентативна слика базирана врз научно-истражувачката работа, која е рефлексивна на современата криминалистичка мисла и практика.

Цена: 400 денари + ПТТ трошоци
Европа: 7 евра + 5 евра ПТТ трошоци
САД: 8 долари + 10,5 долари ПТТ трошоци

Овие книги можат да се порачаат во Редакцијата "Македонско сонце" на тел: ++389 2 3130 137 и факс: ++389 2 3130 377 или на адреса: ул. "Ленинова" бр. 87 1000 Скопје